

ЗАКОН
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ
НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
Редакциски пречистен текст¹

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот за снабдување со вода за пиење, прекинување на снабдувањето со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води во реципиентот преку водоснабдителниот и канализациониот систем, изградбата, одржувањето, заштитата и приклучувањето на водоснабдителни и канализациони системи, односите меѓу давателот и корисникот на услугата, како и надзор над спроведувањето на овој закон.

Член 2

Цели на овој закон се:

- достапност на доволни количества здравствено исправна и чиста вода за пиење за потребите на корисниците на услугата, согласно со барањата, стандардите и вредностите за квалитет на водата;
- снабдување со здравствено исправна вода за пиење, а во случај на нејзина контаминираност, забрана или ограничување на користењето;
- соодветно информирање на корисниците на услугата за квалитетот на водата за пиење и преземање мерки за обезбедување на квалитет на водата за пиење;
- соодветно пречистување на индустриски отпадни води пред нивно испуштање во реципиентот и
- преку одведување на урбаните отпадни води да се обезбеди заштита од негативните ефекти од нивното испуштање.

¹ Редакциски пречистениот текст на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води ги опфаќа: основниот текст на Законот, објавен во “Службен весник на РМ“ бр.68/04, Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, објавен во “Службен весник на РМ“ бр.28/06, Одлуката на Уставниот суд на РМ У.бр.199/2005 објавена во “Службен весник на РМ“ бр.16/07, Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, објавен во “Службен весник на РМ“ бр.103/08, Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, објавен во “Службен весник на РМ“ бр.17/11, Законот за Градење, објавен во “Службен весник на РМ“ бр.18/11 со кој е интервенирано во Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, Законот за дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, објавен во “Службен весник на РМ“ бр.54/11, Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, објавен во “Службен весник на РМ“ бр.163/13, Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, објавен во “Службен весник на РМ“ бр.10/15, Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, објавен во “Службен весник на РМ“ бр.147/15, Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, објавен во “Службен весник на РМ“ бр.31/16, Одлуката на Уставниот суд на РСМ У.бр.130/2018 објавена во “Службен весник на РСМ“ бр.95/19 и Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, објавен во “Службен весник на РСМ“ бр.21/21, во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.

Член 3

Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

1) "снабдување со вода за пиење" е зафаќање, обработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителниот систем до главниот водомер на корисникот на услугата;

2) "вода за пиење" е :

- секоја вода, во својата првобитна состојба или по третман, наменета за конзумирање од страна на човекот, готвење, подготовка на храна или за други домашни намени, без оглед на тоа од каде потекнува и дали се снабдува од водоводната мрежа или од цистерна и

- водата што се користи за производство на храна - за производство, обработка, конзервирање или за продажба на производи или на материји наменети за конзумирање од страна на човекот, освен доколку надлежните органи потврдат дека квалитетот на водата не може да влијае врз здравствената исправност на прехранбениот готов производ;

3) "одведување на урбани отпадни води" е собирање на отпадните води од станбените, деловните, производните, административните и на нив слични простори во агломератот, од приклучокот на дворната мрежа, одведување со улична канализациона мрежа, пречистување во пречистителни станици и испуштање на отпадните води во реципиентот.

4) "реципиент" е секоја проточна и стоечка вода на површината на земјата во која се испуштаат урбаните отпадни и атмосферски води;

5) "водоснабдителен систем" е збир на хидротехнички објекти за снабдување со вода за пиење и тоа : водозафат (места каде давателот на услугата зафаќа површинска и/или подземна вода), резервоар, објект за обработка на вода, пумпна и хлоринаторска станица, главен довод, магистрален вод, улична водоводна мрежа и водоводен приклучок заедно со придружните објекти и опремата за довод на вода од водозафатот до приклучокот на главниот водомер на корисникот на услугата;

5-а) "Регионален водоснабдителен систем" е збир на хидротехнички објекти за снабдување на вода за пиење на две или повеќе општини;

6) "водоводна мрежа на корисникот на услугата" е од главниот водомер во водомерната шахта и целокупната водоводна мрежа на корисникот на услугата;

7) "водоводен приклучок" е водоводна цевка од уличната мрежа, односно од регионалниот водоснабдителен систем до водоводниот вентил (затворач) пред главниот водомер во водомерната шахта;

8) "водомерна шахта" е објект на корисникот на услугата во која се монтира (поставува) главниот водомер на водоводниот приклучок;

9) "урбани отпадни води" се отпадни води од домаќинства, индустриски отпадни води и атмосферски води, односно мешавина од отпадни води од домаќинства, индустриски отпадни води и/или атмосферски води;

10) "отпадни води од домаќинства" се отпадни води од станбени населби и од сервисните капацитети, коишто главно потекнуваат од човечкиот метаболизам и од активностите во домаќинствата;

11) "индустриска отпадна вода" е секоја отпадна вода што се исфрла од просториите кои се користат за извршување на индустриска или тровската дејност;

12) "атмосферски води" се сите површински води предизвикани од атмосферските врнежи кои преку сливниците се слеваат во атмосферската канализација;

13) "канализационен систем" е збир на хидротехнички објекти и тоа: колектори, магистрални канали, улична канализациона мрежа, атмосферска канализациона мрежа, црпни станици, сифони и постројки за пречистување на урбаните отпадни води;

14) "канализациона мрежа на корисникот на услугата" е внатрешна канализациона мрежа во објектот на корисникот вклучувајќи ја и приклучната шахта;

15) "канализационен приклучок" е спојот на канализационата мрежа на корисникот на услугата со улична канализациона мрежа;

16) "давател на услуга" е јавно претпријатие основано од општината, од градот Скопје, од Владата на Република Северна Македонија или правно лице кое ги исполнува условите за вршење на дејноста пропишани со закон и во кое доминантен капитал има општината, градот Скопје или Републиката.

17) "корисник на услуга" е правно или физичко лице сопственик на станбен, деловен, производствен, административен и на нив сличен објект вклучувајќи го и куќниот совет приклучен на водоводна и/или канализациона мрежа, како и јавните комунални претпријатија приклучени на регионалните водоснабдителни системи;

18) "хидротехнички услови" е акт на давателот на услугата издаден врз основа на претходно добиени услови за градба во кои се дефинира постоечката, односно предвидената улична водоводна, канализациона и атмосферска мрежа;

19) "ревизиони шахти" се објекти кои се поставуваат на одредени растојанија на уличната канализациона и атмосферска мрежа и служат за контрола и одржување на истата;

20) "приклучни (контролни) шахти" се објекти кои се наоѓаат на канализационен или атмосферски приклучок меѓу уличната канализациона и атмосферска мрежа и објектот на корисникот на услугата и служат за одржување на каналскиот приклучок на корисникот на услугата;

21) "сливници" се објекти за зафаќање на атмосферските води од сообраќајните површини и нивен транспорт до атмосферската канализација и

22) "водомерна арматура" е збир на фасонски делови кои се наоѓаат меѓу вентилот на корисникот на услугата и вентилот на давателот на услугата и се користат за вградување и демонтажа на водомерот.

Член 4

(1) Снабдувањето со вода за пиење, како и одведувањето на урбани отпадни води во реципиентот се дејности од јавен интерес.

(2) Снабдувањето со вода за пиење се врши преку водоснабдителен систем, а одведувањето на урбани отпадни води во реципиентот се врши преку канализационен систем со кои управува давателот на услугата.

II УСЛОВИ И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

Член 5

Давателот на услугата врши:

- снабдување со вода за пиење со зафаќање, обработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителниот систем до главниот водомер на корисникот на услугата;

- одведување на урбани отпадни води во реципиентот, со нивно собирање од корисниците на услугата преку канализационата мрежа, пречистување и испуштање во реципиентот;

- одведување на атмосферските води во реципиентот со нивно прифаќање од урбаните површини, со одведување преку атмосферската канализациона мрежа и испуштање во реципиентот и

- управување и одржување на водоснабдителниот и канализациониот систем.

За вршење на дејностите од ставот (1) на овој член давателот на услугата и корисникот на услугата склучуваат договор со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски.

Член 6

(1) Средствата за вршење на дејностите од членот 5 на овој закон се остваруваат од цената за користење на тие услуги и надоместокот за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем.

(2) Цената на водата за пиење и одведувањето на урбаните отпадни води и атмосферски води се изразуваат во ден/м³.

(3) Цената од ставот (2) на овој член зависи од трошоците за снабдување со вода за пиење до корисниците на услугата и одведувањето на урбаните отпадни води, трошоци за заштита на животната средина околу извориштето и на самото извориште, експлоатационите трошоци, трошоците за одржување, замена на амортизираните делови и други оштетувања, капитални инвестиции, каматите за отплата на капиталните инвестиции и други трошоци.

(4) Определувањето на висината на цената се врши со методологија, а врз основа на следниве критериуми:

- потрошена количина на вода за пиење од страна на корисниците на услугата, како просечна и прекумерна потрошувачка и

- категории на корисници на услугата.

(5) Потрошувачката на водата за пиење, како просечна потрошувачка по член на семејно домаќинство ја определува советот на општината и градот Скопје.

(6) Цената за секој кубен метар потрошена вода за пиење над просечната потрошувачка (прекумерна потрошувачка на водата за пиење) се зголемува за два пати.

(7) Цената ја определува давателот на услугата, по претходна согласност на основачот.

(8) Цената се определува како:

- надоместок за м³ вода за пиење со одведување на отпадни води и атмосферски води од домаќинствата и индустриски отпадни води;

- надоместок за м³ само вода за пиење и

- надоместок за м³ само за одведување на отпадни води и атмосферски води од домаќинствата и индустриски отпадни води.

(9) Давателот на услугата е должен сметките за наплата на надоместокот од ставот (8) на овој член на правните лица да ги доставува само по електронски пат на нивната електронска адреса, а на барање на физичките лица може сметките да се доставуваат на нивната електронска адреса.

(10) Методологијата за утврдување на цената од ставот (4) на овој член, ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на комуналните работи.

Член 7

(1) Давателот на услугата утврдува и надоместок за приклучување на корисникот на услугата на водоснабдителниот и канализациониот систем.

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член зависи од големината на водоводниот, односно канализациониот приклучок, трошоци за приклучување, хидротехничките услови и друго.

(3) Согласно на висината на надоместокот за приклучување од ставот (1) на овој член дава основачот.

Член 8

(1) Давателот на услугата е должен на корисниците на услугата да им обезбеди трајно и непрекинато снабдување со здравствено исправна и чиста вода за пиење преку изградениот водоснабдителен систем, како и одведување на урбаните отпадни води преку изградениот канализационен систем.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, до нарушување или прекин во давањето на услугата, може да дојде во случај на:

- оштетување на водоснабдителниот, односно канализациониот систем поради виша сила, поголеми хаварии и дефекти;
- недоволна периодична издашност на извориштата;
- здравствена неисправност на водата за пиење и
- прекин во снабдувањето со електрична енергија, таму каде што давањето на услугата е зависна од истата.

(3) Нарушувањето и прекилот во давањето на услугата во случаите од ставот (2) на овој член не е основ за барање надомест на штета.

(4) Давателот на услугата е должен да ги информира корисниците на услугата за нарушувањето или прекилот во давањето на услугата од ставот (2) на овој член, согласно со закон.

(5) Доколку давателот на услугата не ги информира корисниците на услугата за нарушувањето или прекилот во давањето на услугата од ставот (2) на овој член, корисниците на услугата можат да поднесат приговор во рок од 15 дена од денот на дознавањето за нарушувањето или прекилот во давањето на услугата до надзорниот орган на давателот на услугата.

Член 9

Давателот на услугата е должен да врши испитување на здравствената исправност на водата за пиење на начин и постапка согласно со закон и прописите кои произлегуваат од него.

Член 10

(1) Во случаите кога корисниците на услугата не можат да се снабдат со вода за пиење непрекинато над 12 часа, давателот на услугата е должен да ги снабди корисниците на услугата со вода за пиење на начин што ќе се утврди со План за начинот на вршење на дејноста во вонредни околности, согласно со стандардите и вредностите за квалитет на водата и неопходното количество на вода за пиење, донесен од давателот на услугата во согласност со основачот.

(2) Давателот на услугата е должен да ги информира корисниците на услугата за начинот на снабдување во случаите од ставот (1) на овој член.

(3) Доколку давателот на услугата не ги информира корисниците на услугата за начинот на снабдување со вода за пиење во случаите од ставот (1) на овој член, корисниците на услугата можат да поднесат приговор во рок од 15 дена од денот на дознавањето за не информирањето до надзорниот орган на давателот на услугата.

III ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН И КАНАЛИЗАЦИОНЕН СИСТЕМ

1. Изградба на водоснабдителен и канализационен систем

Член 11

(1) Изградба на водоснабдителен и канализационен систем се врши на начин и услови определени со закон и Програмата за уредување на градежно земјиште на општината и Програмата за уредување на градежно земјиште на градот Скопје.

(2) Реконструкција или доградба на водоснабдителен и канализационен систем или на дел од нив, се врши на начин и услови определени со закон, а по претходно издадени хидротехнички услови од давателот на услугата, во согласност со Програмата за уредување на градежно земјиште на општината и Програмата за уредување на градежно земјиште на градот Скопје.

Членот 12 престанува да важи, види: Закон за изменување и дополнување на Законот за градење објавен во "Службен весник на РМ" бр.18/11

Член 13

(1) Давателот на услугата обезбедува целосна документација за водоснабдителниот и канализациониот систем, заради воспоставување на подземен катастар.

(2) Документацијата од ставот (1) на овој член служи за потребите за експлоатација, управување и одржување на водоснабдителниот и канализациониот систем, како и за издавање на хидротехнички услови.

2. Одржување на водоснабдителен и канализационен систем

Член 14

(1) Одржувањето на водоснабдителниот систем го врши давателот на услугата од денот на добивањето на решението за употреба.

(2) Давателот на услугата е должен да го одржува и водоводниот приклучок на корисникот на услугата и тоа :

- водоводната инсталација до водомерна шахта вклучувајќи го и првиот вентил пред водомерот кај индивидуалните станбени објекти, односно до границата на имотот-локацијата ако водомерната шахта е поставена на непрописно и непристапно место или е сместена во подрумски простории;

- водоводната инсталација до надворешниот ѕид од станбениот објект ако главниот водомер се наоѓа во објектот, за колективни станбени згради и
- водоводната инсталација до водомерната шахта вклучувајќи го првиот вентил пред водомерот, ако водомерната шахта се наоѓа пред колективната станбена зграда.

(3) Одржување на водоводната мрежа на корисникот на услугата е на негова сметка.

Член 15

(1) При дефект на водоводната мрежа која поминува низ имот на физичко или правно лице, сопственикот, односно корисникот на имотот е должен да му овозможи на давателот на услугата непречено отстранување на дефектот.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член давателот на услугата е должен да го доведе имотот во првобитна состојба и да ја надомести евентуалната штета настаната при отстранувањето на дефектот, согласно со закон.

Член 16

Над и покрај водомерната шахта, во пречник од најмалку три метри, не смее да се депонира каков било материјал со кој би се оневозможила нејзина употреба и користење.

Член 17

(1) Одржувањето на канализациониот систем го врши давателот на услугата од денот на добивањето на решението за употреба.

(2) Одржување на канализациона мрежа на корисникот на услугата е на негова сметка.

Член 18

(1) Корисниците на услугата се должни веднаш да го известат давателот на услугата за оштетувањето или дефект што ќе настане на канализационата мрежа на корисникот на услугата.

(2) Во случаите на дефект или запушување на канализационата мрежа на корисникот на услугата, трошоците за отстранување на дефектот, односно отпушување паѓаат на товар на корисникот.

Член 19

Корисниците на услугата кои вршат индустриска или трговска дејност не смеат да ги испуштаат индустриските отпадни води во канализациониот систем, пред да извршат потребено пречистување на начин утврден со закон.

Член 20

Над и покрај улични ревизиони шахти и сливници, во пречник од најмалку три метри, не смее да се депонира каков било материјал со кој би се оневозможила нивната употреба и користење.

Член 21

(1) Во случаите кога отстранувањето на дефектот на водоснабдителниот и канализациониот систем бара раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина, давателот на услугата е должен претходно да прибави одобрение за раскопување од органот надлежен за издавање на одобрение за градење.

(2) Доколку дефектот на водоснабдителниот и канализациониот систем бара итно отстранување поради опасност од настанување на поголеми штети, раскопувањето на улица, коловоз, јавна или зелена површина, давателот на услугата го врши веднаш без да прибави одобрение од ставот (1) на овој член, но за преземените мерки писмено го известува органот надлежен за издавање на одобрение за градење.

(3) По завршување на работите од ставовите (1) и (2) на овој член, давателот на услугата е должен улицата, коловозот, јавната или зелената површина да ги доведе во првобитна состојба.

(4) Отстранувањето на дефектот на водоснабдителниот и канализациониот систем во областа определена како природно наследство согласно со закон, се врши по претходно прибавено одобрение од органот на државната управа надлежен за работите од областа на животна средина.

Член 22

(1) Сопственикот или корисникот на земјиштето е должен да дозволи премин преку тоа земјиште заради вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите од водоснабдителен и/или канализационен систем.

(2) Давателот на услугата е должен да ја надомести евентуалната штета на сопственикот или корисникот на земјиштето настаната со изведување на работите од ставот (1) на овој член, во согласност со закон.

(3) Над земјиштето каде што е изграден водоснабдителен или канализационен систем од јавен интерес се воспоставува право на службеност.

3. Заштита на водоснабдителен систем и канализационен систем

Член 23

(1) Заради заштита и спречување на оштетување на водоснабдителен и канализационен систем се забранува:

- неовластено стопанисување со водоснабдителен и канализационен систем од страна на физички и правни лица;
- изградба на станбени и други објекти над водоводната или канализационата мрежа;
- приклучување на водоводна и канализациона мрежа без одобрение за приклучување; и без склучен договор од членот 5 став (2) на овој закон.
- поврзување на водоводна мрежа на корисникот на услугата кој користи вода од индивидуални извори со водата од водоводниот приклучок;
- бесправно користење на вода пред водомер;
- испуштање на цврсти материи: песок, земја, цемент, вар, камења, дрва, пепел, трска, метал, стакло, пластични материи, катран и други слични материи со поголем вискозитет во канализациониот систем;
- испуштање на урбани отпадни води, чија концентрација на сулфатниот јон е поголема од 400 мг/л, како и урбани отпадни води од септички јами и отпад во канализациониот систем;
- испуштање на отпадни материи и води кои ги оштетуваат сидовите на канализациониот систем;

- испуштање на нафта и нафтени деривати, како и цврсти и течни запаливи и експлозивни материји во канализациониот систем;
- приклучување на водоснабдителен и канализационен систем на објектите кои немаат одобрение за градење;
- испуштање на отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води во системот на атмосферската канализација, односно испуштање на атмосферски води во канализациониот систем за отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води;
- испуштање на индустриски отпадни води во канализационен систем без претходно извршено потребно пречистување и
- самоволно демонирање и монтирање на водомери и водоводни арматури без согласност на давателот на услугата.

4. Средства за изградба и одржување на водоснабдителен и канализационен систем

Член 24

Средства за изградба и одржување на водоснабдителен и канализационен систем се обезбедуваат од:

- цената на услугата;
- буџетот на општината и градот Скопје;
- Буџетот на Република Северна Македонија;
- кредити, донации и
- други извори.

Владата на Република Северна Македонија пропишува критериуми и постапка за распределба на средствата од ставот (1) алинеја 3 на овој член.

Член 25

Начинот на одржување и заштита на водоснабдителен и канализационен систем го пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на комуналните работи, во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на заштита на животната средина.

IV УСЛОВИ И НАЧИН НА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН И КАНАЛИЗАЦИОНЕН СИСТЕМ

Член 26

(1) Водоводната односно канализационата мрежа на корисникот на услугата се приклучува со уличната водоводна, односно канализациона мрежа на водоводниот, односно канализациониот систем преку водоводен односно канализационен приклучок на начин што го пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на комуналните работи.

(2) Во случај на реконструкција на уличната канализациона мрежа трошоците за повторно приклучување паѓаат на товар на инвеститорот.

(3) Секој сопственик на изграден или делумно изграден објект должен е да ја спои својата куќна канализација со уличната канализација истовремено кога уличната канализација ќе биде изградена пред неговиот објект.

Член 27

(1) Количината на потрошената вода за пиење се мери со водомер (главен и посебен) водомер.

(2) Главниот водомер инсталиран во водомерната шахта на водоводниот приклучок кај индивидуалните станбени, индустриски и трговски објекти и посебните водомери во колективните станбени згради се сопственост на корисникот на услугата и истите треба да бидат верификувани.

(3) Верификација на водомерите од ставот (1) на овој член, се врши на сметка на давателот на услугата.

(4) Типот и димензијата на водомерите го определува давателот на услугата.

(5) Верификацијата на водомер се врши под услови и на начин што ќе го пропише министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на економијата.

Член 28

(1) Во станбени згради и станбено-деловни згради со различни категории на корисници на услугите, како и во деловни и индустриски објекти кои ги користат повеќе корисници, секој корисник е должен да има посебен водомер.

(2) Во колективна станбена зграда посебните водомери служат за контрола и мерење за учество во вкупната потрошувачка на водата искажана со главниот водомер на приклучокот на станбената зграда.

(3) Главниот и посебниот водомер се единствено мерно средство за определување на потрошувачката на вода на корисникот на услугата во поглед на фактурирањето.

(4) Главниот водомер од ставот (3) на овој член е сопственост на давателот на услугата.

Член 29

(1) Корисникот на услугата е должен да овозможи пристап на овластен работник на давателот на услугата заради читање на водомери и одржување на водоводниот приклучок, како и за контрола на исправноста на хидрофорските постројки и други уреди чија неисправност може да предизвика штета на уличната водоводна мрежа.

(2) Овластениот работник од ставот (1) на овој член должен е да се легитимира.

(3) Формата и содржината на образецот на легитимацијата од ставот (2) на овој член ја определува давателот на услугата.

Член 30

(1) Ако водомерот е неисправен, закочен, стопен и слично, корисникот на услугата е должен во рок од три дена од констатирањето на дефектот за тоа да го извести давателот на услугата.

(2) Ако водомерот е неисправен, закочен, стопен и слично и не може да се утврди потрошената количина на вода, до поставување на исправен водомер, пресметката и наплатата, ќе се врши врз основа на годишната просечна потрошувачка пред констатирањето на неисправноста на водомерот.

(3) Во случаите од ставот (1) на овој член, давателот на услугата на сметка на корисникот на услугата е должен да постави исправен водомер, а во спротивно корисникот на услугата може да поднесе приговор во рок од 15 дена од денот на констатирањето на дефектот до надзорниот орган на давателот на услугата.

Се укинува член 31 став 1, види: Одлуката на Уставниот суд на РМ У.бр.199/2005 објавена во "Службен весник на РМ" бр.16/07.

Член 32

Водоснабдителен или канализационен систем изграден со средства на граѓани, домашни и странски донатори или други корисници, со договор се отстапува на управување на давателот на услугата и претставува целина на единствениот водоснабдителен или канализационен систем.

V УСЛОВИ И НАЧИН НА ПРЕКИНУВАЊЕ СО СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ

Член 33

(1) **Се укинува член 33 став 1**, види: Одлука на Уставниот суд на РСМ У.бр. 130/2018 објавена во „Службен весник на РСМ“ бр.95/19.

(2) Давателот на услугата е должен да го прекине снабдувањето со вода за пиење и одведувањето на урбаните отпадни води без претходна писмена опомена, во случај, ако:

- продолжувањето со снабдувањето со вода за пиење и одведувањето на урбаните отпадни води би претставувало опасност за трети лица или за животната средина и природата и

- физичко или правно лице бесправно се поврзе на водоводен или канализационен приклучок.

(3) Давателот на услугата ќе го прекине снабдувањето со вода за пиење и одведувањето на урбаните отпадни води со претходно известување, ако:

- настане поголемо оштетување на водоснабдителниот систем, со цел да се отстранат оштетувањата со што ќе се спречи непотребно трошење на вода и правење штета на друг корисник;

- е донесено решение од страна на надлежен инспекциски орган;

- корисникот на услугата на својот приклучок, дозволи приклучување на друг корисник без одобрение и согласност на давателот на услугата;

- корисникот на услугата не се придржува на мерките за штедење на вода во време на рестрикција спрема планот донесен од советот на општината и Советот на градот Скопје ;

- водоводната мрежа на корисникот на услугата која е приклучена на уличната мрежа, ја поврзе со водоводна инсталација и уреди кои добиваат вода од индивидуални извори и техничка вода и

- корисникот на услугата бесправно користи вода пред водомер.

(4) Трошоците за прекинувањето и повторното приклучување од став (3) алинеи 3, 4, 5 и 6 на овој член паѓаат на товар на корисникот на услугата.

Член 34

Прекинувањето со снабдување со вода за пиење, како и одведување на урбани отпадни води во случаите од членот 33 на овој закон, давателот на услугата го врши според техничките можности и услови за секој конкретен случај.

VI НАДЗОР

Член 35

Надзор над примената на овој закон и прописите донесени врз основа на него, го врши органот на државната управа надлежен за работите од областа за комуналните работи.

1. Инспекциски надзор

Член 36

Инспекциски надзор над примената на овој закон и прописите донесени врз основа на него, го врши овластениот комунален инспектор на општината и овластениот комунален инспектор на градот Скопје, Државниот инспекторат за животна средина, Државниот комунален инспекторат, Агенцијата за храна и ветеринарство преку државните инспектори за храна и Државниот санитарен и здравствен инспекторат и други инспекции, во рамките на своите овластувања согласно со закон.

Член 37

Овластениот комунален инспектор на општините и овластениот комунален инспектор на градот Скопје, за подрачјето на градот Скопје при вршењето на инспекцискиот надзор утврдуваат дали давателот на услугата:

- на корисниците на услугата им обезбедува трајно и непрекинато снабдување со здравствено исправна и чиста вода за пиење преку изградениот водоснабдителен систем;
- обезбедува притисок во мрежата на водоснабдителниот систем;
- обезбедува трајно и непрекинато одведување на урбани отпадни води преку изградениот канализационен систем;
- прибавил одобрение за раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина од надлежен орган;
- по отстранувањето на дефектот на водоснабдителниот и канализациониот систем ја доведе во првобитна состојба улицата, коловозот, јавната или зелената површина;
- обезбедува целосна документација заради воспоставување на подземен катастар за водоснабдителната и канализационата мрежа;
- врши одржување на водоснабдителниот и канализациониот систем;
- врши изградба на објекти од водоснабдителен и канализационен систем без одобрение за градење и
- приклучува објекти со водоснабдителен и канализационен систем, кои немаат одобрение за градење.

Овластениот комунален инспектор на општините и овластениот комунален инспектор на градот Скопје, за подрачјето на градот Скопје при вршењето на инспекцискиот надзор утврдуваат дали корисникот на услугата:

- прибавил потврда од давателот на услугата за постоење или непостоење на водоводна и канализациона мрежа под објектот пред добивање на одобрение за градење на нов објект или доградба на постоен објект;
- прибавил потврда од давателот на услугата за постоење на техничка можност за приклучување на водоводна и канализациона мрежа;
- има поставено посебен водомер;
- во определен рок утврден со закон не го поправи или не постави исправен водомер;
- не дозволи на давателот на услуга непречено отстранување на дефект на водоводна мрежа;
- не го извести давателот на услугата за оштетувањата во канализационата мрежа;
- се приклучил на водоводна и канализациона мрежа без одобрение за приклучување;
- кој користи вода од индивидуални извори и ја поврзал со водата од водоводниот приклучок ;
- бесправно користи вода пред водомер;
- самоволно демантирање и монтирање на водомери и водомерни арматури;
- не дозволи премин заради вршење премер, снимање, проектирање и изведување на работи на одржување и реконструкција на објекти од водовод и канализација и
- не овозможува непречен пристап заради читање на водомерот и одржување на водоводниот приклучок.
- испушта отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води во системот на атмосферската канализација, односно испушта атмосферски води во канализациониот систем за отпадни води од домаќинствата и индустриски отпадни води, доколку се обезбедени условите.

Член 37-а

(1) Државниот комунален инспекторат при вршењето на инспекцискиот надзор утврдува дали давателот на услугата:

- на корисниците на услугата им обезбедува трајно и непрекинато снабдување со вода за пиење од регионалните водоснабдителни системи;
- обезбедува притисок во мрежата на регионалните водоснабдителни системи;
- по отстранување на дефектот на регионален водоснабдителен систем, го довел во првобитна состојба теренот (коловозот, јавна или зелена површина);
- обезбедил целосна документација заради воспоставување на подземен катастар за регионалните водоснабдителни системи;
- врши одржување на регионалните водоснабдителни системи;
- врши изградба на објекти од регионалниот водоснабдителен систем без одобрение за градење и
- приклучува објекти со регионалниот водоснабдителен систем кои немаат одобрение за градење.

(2) Државниот комунален инспекторат при вршењето на инспекцискиот надзор утврдува дали корисникот на услугата:

- прибавил потврда од давателот на услугата за постоење на технички можности за приклучување на регионалниот водоснабдителен и канализационен систем;
- има поставено мерен инструмент (водомер) на местото на приклучокот на главниот довод на водоснабдителниот систем;
- користи бесправно вода пред водомерот;
- не дозволува на давателот на услугата непречено отстранување на дефект од главниот довод и објектите и
- самоволно врши демонирање и монтирање на водомери, водомерни арматури и друго во објектот за приклучок со главниот или магистралниот вод од регионалниот водоснабдителен систем.

Член 37-6

Агенцијата за храна и ветеринарство преку државните инспектори за храна при вршење на инспекцискиот надзор и преку постојниот мониторинг на водата за пиење утврдува дали давателот на услугата на корисниците на услугата им обезбедува трајно и непрекинато снабдување со безбедна вода за пиење од јавниот систем за снабдување со вода за пиење.

Член 38

Агенцијата за храна и ветеринарство преку државните инспектори за храна и инспекторите на општините и градот Скопје при вршењето на инспекцискиот надзор утврдува дали давателот на услугата:

- врши испитување на здравствената исправност на водата за пиење и
- ги снабдува корисниците на услугата со неопходното количество на вода за пиење, кога не може да изврши снабдување преку водоснабдителниот систем непрекинато над 12 часа.

Државниот санитарен и здравствен инспекторат при вршењето на инспекцискиот надзор утврдува дали давателот на услугата врши испитување на безбедноста на отпадните води.

Член 39

Државниот инспекторат за животна средина при вршењето на инспекцискиот надзор утврдува дали корисникот на услугата:

- испушта цврсти материи во канализациониот систем од индустриски капацитети;
- испушта урбани отпадни води, чија концентрација на сулфатниот јон е поголема од 400 мг/л, како и урбани отпадни води од комунални септички јами и отпад во канализациониот систем;
- испушта отпадни материи и води кои ги оштетуваат сидовите на канализациониот систем;
- испушта нафта и нафтени деривати, како и цврсти и течни запаливи и експлозивни материи во канализациониот систем и
- испушта индустриски отпадни води во канализациониот систем без претходно извршено потребно пречистување согласно интегрирана дозвола која се дава согласно со закон.

Член 40

(1) При вршење на инспекцискиот надзор инспекторите од членот 36 од овој закон изрекуваат инспекциски мерки за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци согласно со Законот за инспекциски надзор.

(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди неправилности и недостатоци од членовите 8, 9, 10, 11 и 17 од овој закон, со решение изрекува опомена и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со записник.

(3) Кога утврдените неправилности и недостатоци можат да предизвикаат или предизвикуваат непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето или финансиска штета или штета по имотот од поголема вредност или загрозување на животната средина или загрозување на јавниот интерес, инспекторот со решение изрекува инспекциска мерка, како задолжување, наредба, забрана и друга мерка.

(4) Против решението на инспекторите од членот 36 од овој закон, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до надлежниот орган за одлучување во втор степен.

(5) Жалбата изјавена против решението на инспекторите од членот 36 од овој закон не го одлага извршувањето на решението.

(6) За изречените опомени од ставот (2) на овој член, инспекторите од членот 36 на овој закон водат евиденција.

(7) Формата и содржината на евиденцијата од ставот (6) на овој член ја утврдува директорот на Државниот комунален инспекторат.

Членовите 41, 41-а и 41-б се избришани, види: Закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, објавен во "Службен весник на РСМ" бр.21/21.

2. Надзор над законитоста на работите на органите на општината

Член 42

(1) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на комуналните работи врши надзор над законитоста на работата на органите на општината.

(2) При вршењето на надзорот од ставот (1) на овој член органот на државната управа надлежен за работите од областа на комуналните работи ги врши следниве работи:

- ја следи законитоста на работата на органите на општината и градот Скопје и презема мерки, активности и поднесува иницијативи за снабдувањето со вода за пиење и одведувањето на урбаните отпадни води;

- оценува дали органите на општината и градот Скопје обезбедуваат снабдувањето со вода за пиење и одведувањето на урбаните отпадни води, согласно со стандардите и постапките утврдени со закон;

- укажува на определени материјални и процедурални недостатоци во работата на органите на општината и градот Скопје кои би можеле да го оневозможат вршењето на работите, снабдувањето со вода за пиење и одведувањето на урбаните отпадни води;

- им дава препораки на органите на општината и градот Скопје на нивно барање за доследно спроведување на работите или треба да ги вршат согласно со овој закон;

- ја следи законитоста на решенијата што градоначалникот ги донесува во решавањето на поединечните права, обврски и интереси на физичките и правните лица донесени врз основа на овој закон и во случај кога ќе утврди дека се донесени спротивно на овој закон, презема мерки по право на надзор согласно со правилата на општата управна постапка;

- дава мислење и стручна помош по предлог на прописите во областа снабдување со вода за пиење и одведување на урбаните отпадни води на барање на општината и градот Скопје и

- навремено ги известува органите на општината и градот Скопје за констатираните состојби во нивната работа и за преземените мерки при вршењето на надзорот.

(3) Доколку и покрај укажувањето и преземените мерки и активности на органите на општината и органите на градот Скопје, не го обезбедат извршувањето на работите за кои тие се надлежни, согласно со овој закон, им се одзема вршењето на работите.

(4) Вршењето на одземените работи го презема органот на државната управа надлежен за работите од областа на комуналните работи, но најмногу до една година од нивното преземање, во име и за сметка на општините и градот Скопје.

(5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на комуналните работи за преземање на работите од ставот (3), на овој член писмено ги известува органот на државната управа надлежен за работите од областа на локалната самоуправа и органот на државната управа надлежен за работите од областа на финансиите.

VII ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ

Член 43

(1) Глоба во износ од 2.500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата, ако:

1) на корисниците на услугите не им обезбеди трајно и непрекинато снабдување со здравствена исправна и чиста вода за пиење преку изградениот водоснабдителен систем, како и одведување на урбани отпадни води преку изградениот канализационен систем (член 8 став (1));

2) не врши испитување на здравствената исправност на водата за пиење (член 9);

3) не ги снабди корисниците со неопходно количество вода за пиење (член 10 став (1));

4) не обезбеди целосна документација за водоснабдителниот и канализациониот систем (член 13 став (1));

5) не го одржува водоснабдителниот и канализационен систем (член 14 став (1)) и член 17 став (1));

- 6) не прибави одобрение за раскопување од надлежен орган (член 21);
 - 7) не ги доведе во првобитна состојба улицата, односно земјиштето каде што се врши отстранување на дефектот (член 21 став (3));
 - 8) приклучува објекти со водоснабдителен и канализационен систем, кои немаат одобрение за градење (член 23 став (1) алинеја 9) и
 - 9) во определен рок не постави исправен водомер (член 30 став (3)).
- (2) Глоба во висина од 350 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

Член 44

(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата, ако:

1) Точката 1 престанува да важи, види: Закон за изменување и дополнување на Законот за градење "Службен весник на РМ" бр.18/11.

2) не дозволи на давателот на услуга непречено отстранување на дефект на водоводна мрежа (член 15 став (1));

3) не го извести давателот на услугата за оштетувањата во канализационата мрежа (член 18);

4) не дозволи премин заради вршење премер, снимање, проектирање и изведување на работи на одржување и реконструкција на објекти од водоснабдителен и канализационен систем (член 22);

4-а) неовластено стопанисува со водоснабдителен и канализационен систем (член 23 став (1) алинеја 1);

5) изгради станбени и други објекти над водоводна или канализациона мрежа (член 23 став (1) алинеја 1);

6) изврши приклучување на водоводна и канализациона мрежа без одобрение за приклучување (член 23 став (1) алинеја 2);

7) изврши поврзување на водоводна мрежа на корисникот на услугата кој користи вода од индивидуални извори со водата од водоводниот приклучок (член 23 став (1) алинеја 3);

8) бесправно користи вода пред водомер (член 23 став (1) алинеја 4);

9) испуштање цврсти материи во канализациониот систем (член 23 став (1) алинеја 5);

10) испушта урбани отпадни води, како и урбани отпадни води од септички јами и отпад во канализациониот систем (член 23 став (1) алинеја 6);

11) испушта отпадни материи и води кои со своето агресивно дејство ги оштетува ѕидовите на канализациониот систем (член 23 став (1) алинеја 7);

12) испушта нафта и нафтени деривати, како и цврсти и течни запаливи и експлозивни материи во канализациониот систем (член 23 став (1) алинеја 8);

13) испушта отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води во системот на атмосферската канализација, односно испушта атмосферски води во канализациониот систем за отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води (член 23 став (1), алинеја 10);

14) испушта индустриски отпадни води во канализационен систем без претходно извршено потребно пречистување (член 23 став (1), алинеја 11);

15) самоволно демонтирање и монтирање на водомери и водомерни арматури (член 23 став (1) ,алинеја 12);

15-а) не ја спои својата куќна канализација со уличната канализација (член 26 став (3));

16) нема посебен водомер (член 28) ;

17) не овозможи непречен пристап заради читање на водомерот и одржување на водоводниот приклучок, како и за контрола на исправноста на хидрофорските постројки и други уреди (член 29);

18) не го извести во рок од три дена давателот на услугата дека водомерот е неисправен, закочен или стопен (член 30, став (1)) и

(2) Глоба во висина од 350 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на физичко лице - инвеститор.

Член 44-а

(1) Прекршочната постапка за прекршоците предвидени со овој закон се води пред надлежен суд.

(2) За прекршоците предвидени со овој закон, инспекторите од членот 36 од овој закон, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд ќе спроведат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоците.

(3) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи.

Членот 44-б е избришан, види: Закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, објавен во "Службен весник на РСМ" бр.21/21.

Член 44-в

Одмерувањето на висината на глобата која е пропишана согласно со овој закон се врши согласно со Законот за прекршоците.

VIII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 45

Постојните јавни комунални претпријатија кои вршат снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, како и водостопанските претпријатија што стопанисуваат со регионалните водоводи се должни своето работење да го усогласат со одредбите на овој закон во рок од 12 месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 46

Во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон органите на општините и органите на градот Скопје се должни одлуките и другите акти кои ја уредуваат оваа материја да ги усогласат со одредбите на овој закон , а доколку истите се во спротивност со овој закон да донесат одлуки за нивно престанување.

Член 47

(1) Сите корисници на услугата, кои немаат поставено водомер, а се приклучени на изградениот водоснабдителен систем, должни се во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон, да постават водомер.

(2) По истекот на рокот од ставот (1) на овој член, до поставувањето на водомерот, потрошувачката на водата ќе се пресметува по цената согласно со членот 6 од овој закон.

Член 48

Давателот и корисниците на услугите се должни во рок од една година од денот на влегување во сила на овој закон да склучат договор со кој ќе ги регулираат меѓусебните права и обврски согласно одредбите на овој закон.

Член 49

Поблиски прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон .

Член 50

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од денот на конституирањето на советите на општините и на градот Скопје и изборот на градоначалниците на општините и градоначалникот на градот Скопје по спроведувањето на првите наредни локални избори согласно со Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 46/96, 12/2003, 36/2004, 52/2004 и 60/2004).

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

**од Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
("Службен весник на РМ" бр.28/06)**

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

**СО ОДЛУКА на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 199/2005
("Службен весник на РМ" бр. 16/07)**

1. СЕ УКИНУВА член 31 став 1 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/2004 и 28/2006).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

од Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води ("Службен весник на РМ" бр.103/08)

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

од Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води ("Службен весник на РМ" бр.17/11)

Член 12

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ
("Службен лист на СФРЈ" бр.18/11)****Престанување на важење****Член 84**

Со денот на влегување во сила на овој закон, престанува да важи членовите 12 и 44 став (1) точка 1 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 28/2006 и 103/2008).

Член 85

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија во рок од 30 дена од објавувањето на овој закон да утврди пречистен текст на Законот за градење.

Влегување во сила**Член 86**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
од Законот дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење
и одведување на урбани отпадни води
(“Службен весник на РМ” бр.54/11)

Член 2

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

По донесувањето на подзаконските акти предвидени со овој закон истите веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавуваат на веб страницата на Министерството за транспорт и врски.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување
со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
(“Службен весник на РМ” бр.163/13)

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување
со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
(“Службен весник на РМ” бр.10/15)

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 април 2015 година.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
од Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување
со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
(“Службен весник на РМ” бр.147/15)

Член 12

Подзаконскиот акт утврден во овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.

Член 14

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**од Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
(“Службен весник на РМ” бр.31/16)****Член 6**

Започнатите постапки до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

СО ОДЛУКА на Уставниот суд на Република Северна Македонија**У.бр. 130/2018****(“Службен весник на РСМ” бр. 95/19)**

1. СЕ УКИНУВА член 33 став 1 и став 4 во делот: „...овите (1) и“ од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/2011, 54/2011, 163/2011,10/2015, 147/2015 и 31/2016).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**од Законот за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
(“Службен весник на РСМ” бр.21/21)****Член 9**

Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.